

Бр./Нг. 0204-930/1
05.11.2025 год./мг

Врз основа на член 12 од Закон за прогласување на дел од Шар Планина за Национален Парк („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.151/21) а во врска со Решението за спроведување заштитни и контролни мерки во однос на африканската чума кај дивите свињи бр. 10-842/2 од 22.07.2025 година и Известување за мерки за следење и контрола на беснило во 2025 година бр.10-3611/1 од 31.10.2025, донесени од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и член 15 од Статутот бр. 02-71/1 од 29.03.2022 година в.д. Директорот на Ј.У.Н.П.Шар Планина, Република Северна Македонија на ден 05.11.2025 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за спроведување мерки за следење, контрола и заштита од болести кај дивите свињи и лисици на територија на Национален Парк Шар Планина

Член 1

Со оваа одлука се утврдува начинот на спроведување на заштитни и контролни мерки во однос на африканската чума кај дивите свињи и беснило кај лисици на територијата на Националниот Парк Шар Планина, односно спроведување на санитарен отстрел на дивите свињи и лисици на територијата на Националниот Парк Шар Планина.

Член 2

Санитарен отстрел на дивите свињи се спроведува согласно Решението за спроведување заштитни и контролни мерки за справување со африканска чума кај дивите свињи бр. 10-842/2 од 22.07.2025 година донесено од Агенцијата

VENDIM

пër realizimin e masave për monitorim, kontrollin dhe mbrojtje nga sëmundjet tek derrat e egër dhe dhelprat në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr

Neni 1

Me këtë vendim përcaktohet mënyra e zbatimit të masave mbrojtëse dhe kontrolluese ndaj murtajës afrikane të derrat e egër dhe tërbimit të dhelprat në territorin e Parkut Kombëtar Sharr, gjegjësisht realizimi i gjuetisë sanitare të derrave të egër dhe dhelprave në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr.

Neni 2

Gjuajtja sanitare e derrave të egër kryhet në përputhje me Vendimin për zbatimin e masave mbrojtëse dhe kontrolluese për përballimin e murtajës afrikane të derrave të egër nr. 10-842/2 të datës 22.07.2025 të miratuar nga Agjencia e



за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија и Договорот за земање на примероци од диви животни и птици заради контрола, сузбивање и искоренување на заразни болести на територија на Република Северна Македонија бр.0307-980/1 од 30.10.2023 година склучен помеѓу Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија.

Член 3

Активниот надзор за следење и контрола на болеста беснило кај лисици се спроведува согласно известување бр. 10-3611/1 од 31.10.2025 година донесено од Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија со цел да се направи мониторинг на успешноста од спроведената кампања на орална вакцинација на лисиците против беснило во периодот од 15.09.2025 до 30.09.2025 година.

Член 4

Мерките од член 1 на оваа одлука ќе се спроведуваат во периодот **9 ноември 2025 до 11 јануари 2026 година.**

Член 5

Мерките од член 1 на оваа одлука ќе се спроведат под следните услови:

1. Спроведување мерки за следење, контрола и заштита од болести кај диви свињи и лисици на територија на Национален Парк Шар Планина се организира од Јавната Установа Национален Парк Шар Планина, а ќе се спроведува во соработка со:

- Здружение Ловачко друштво „Кучи Баба“;
- Здружение Ловечко друштво „Шќипоња е шарит“;

Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Marrëveshjes për marrjen e mostrave nga kafshët e egra dhe shpendët me qëllim të kontrollit, ndalimit dhe çrrënjësjes së sëmundjeve infektive në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 0307-980/1 të datës 30.10.2023 lidhur ndërmjet I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 3

Mbikëqyrja aktive për monitorimin dhe kontrollin e sëmundjes së tërbimit të dhelprat zbatohet në përputhje me njoftimin nr. 10-3611/1 të datës 31.10.2025, miratuar nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim që të bëhet monitorimi i suksesit të fushatës së kryer të vaksinimit oral të dhelprave kundër tërbimit në periudhën nga 15.09.2025 deri më 30.09.2025.

Neni 4

Masat nga neni 1 i këtij vendimi do të zbatohen në periudhën **9 nëntor 2025 deri më 11 janar 2026 vit.**

Neni 5

Masat nga neni 1 i këtij Vendimi do të zbatohet në kushtet e mëposhtme:

1. Zbatimi i masave për monitorimin, kontrollin dhe mbrojtjen nga sëmundjet të derrat e egër dhe dhelprat në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr organizohet nga Institucioni Publik Parku Kombëtar Mali Sharr, dhe do të realizohet në bashkëpunim me:

- Shoqatën e gjuetisë "Kuçi Baba";
- Shoqatën e gjuetisë "Shqiponja e Sharit";



- Ловечко друштво „Шар Планина“ - Тетово;
- Ловечко друштво „Љуботен“ – Вратница.
- Shoqatën e gjuetisë "Mali Sharr" - Tetovë;
- Shoqatën e gjuetisë "Luboten" – Vratnicë.

2. Јавната Установа Национален Парк Шар Планина задолжително ги превзема сите мерки при сомнеж на Африканска свинска чума кај дивите свињи и беснило кај лисиците, согласно Прирачникот за Африканска чума: откривање и дијагноза, издаден од ФАО (Прирачник за ветеринари објавен на страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, достапен и на следниот линк <https://fva.gov.mk/mk/pravilnik-veterinarno-zdravstvo-besnilo-domasni-divi-zivotni>);

3. Труповите од отстреланите дива свињи и лисици ќе бидат превземени од ловечките друштва од член 5, став 1 со записник за примопредавање, потпишан од Ј.У.Н.П.Шар Планина и ловечкото друштво. Ловечкото друштво има обврска за земање мостри, предавање на мострите на официјален ветеринар и складирање на отстреланите дива свињи до добивање на официјални резултати. Труповите на отстреланите лисици ловечкото друштво е обврзано да ги предаде на надлежно ветеринарно друштво или надлежен официјален ветеринар.

Со потпишувањето на записникот за примопредавање, ловечкото друштво од член 5, точка 1 ги превзема сите одговорности и обврски за отстреланите дива животни.

4. Мерките за следење, контрола и заштита на болести кај дива свињи и лисици на територија на Национален Парк Шар Планина ќе се спроведуваат во присуство на чувар на заштитеното подрачје и инспектор за ловство, додека официјалниот ветеринар редовно ќе се

2. Institucioni Publik Parku Kombëtar Mali Sharr detyrimisht ndërmerr të gjitha masat në rast të dyshimit për murtajën afrikane të derrave të derrat e egër dhe tërbimit të dhelpat, në përputhje me Manualin për Murtajën Afrikane të Derrave: zbulimi dhe diagnoza, botuar nga FAO (Manual për veterinerët i publikuar në faqen e Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, i disponueshëm edhe në linkun: <https://fva.gov.mk/mk/pravilnik-veterinarno-zdravstvo-besnilo-domasni-divi-zivotni>);

3. Kufomat e derrave të egër dhe të dhelpave të gjuajtura do të merren nga shoqatat e gjuetarëve sipas nenit 5, pika 1, me procesverbal dorëzimi-pranim, të nënshkruar nga I.P.P.K. Mali Sharr dhe shoqata e gjuetarëve. Shoqata e gjuetarëve ka për detyrë marrjen e mostrave, dorëzimin e mostrave te veterineri zyrtar dhe magazinimin (ruajtjen) e derrave të egër të gjuajtur deri në marrjen e rezultateve zyrtare. Shoqata e gjuetarëve është e detyruar t'ia dorëzojë kufomat e dhelpave të gjuajtura një shoqërie veterinare kompetente ose një veterinar kompetent zyrtar.

Me nënshkrimin e procesverbalit për pranimdorëzim, shoqata e gjuetisë nga neni 4, pika 1 i ndërmerr të gjitha përgjegjësitë për derrat e egër të gjuajtur;

4. Masat për monitorimin, kontrollin dhe mbrojtjen nga sëmundjet të derrat e egër dhe dhelpat në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr do të zbatohen në prani të rojës së zonës së mbrojtur dhe inspektorit të gjuetisë, ndërsa veterinarin zyrtar do të informohet rregullisht



известува за местото и видот на активностите кои се спроведува;

5. Мерките за следење, контрола и заштита од болести да се врши групно, но не помалку од 10 ловци во група;

6. Мерките за следење, контрола и заштита од болести да се вршат без придружба на ловечки кучиња;

7. Мерките за следење, контрола и заштита од болести да се вршат на територијата на Националниот парк Шар Планина во временски период од 06:00 до 14:00 часот на местата одредени од страна на Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија со Распоред кој е составен дел на оваа одлука (Прилог 1). Тргувањето и завршувањето на терен задолжително се организира од исто место;

8. При спроведувањето на мерките за следење, контрола и заштита од болести не смеат да се вознемируваат другите видови дивеч, да се пали отворен оган и да се стрела од огнено оружје без потреба;

9. За време на спроведување на мерките за следење, контрола и заштита од болести, секој ловец задолжително треба да ја носи со себе ловечката легитимација и документ за лична идентификација.

10. Ловечкото друштво од член 5, точка 1 од оваа одлука, до Ј.У.Н.П. Шар Планина доставува Известување со список на лица-ловци со кои ќе се спроведуваат мерките за следење, контрола и заштита од болести, местото, датумот и часот, а согласно Распоредот за спроведување на мерките од Ј.У.Н.П. Шар Планина од член 5, точка 7 од оваа одлука. Ова известување да биде доставено најмалку 2 (два) работни дена пред почетокот на спроведување на мерките, доколку се доставува преку електронска форма на меил адресата на Ј.У.Н.П.Шар Планина – (park@sarmountain.org.mk), или 3 (три)

пër vendin dhe llojin e aktiviteteve që zbatohen.

5. Masat për monitorim, kontrollin dhe mbrojtje të kryhen në grup, por jo më pak se 10 gjuetarë në grup;


6. Masat për monitorim, kontrollin dhe mbrojtje të kryhen pa shoqërimin e qenve të gjuetisë;

7. Masat për monitorimin, kontrollin dhe mbrojtjen nga sëmundjet do të realizohet në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr në periudhën kohore nga ora 06:00 deri në orën 14:00 në vendet e përcaktuara nga ana e Institucionit Publik Kombëtar Parku Kombëtar Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut, me një Orar që është pjesë përbërëse e këtij vendimi (Shtojca 1).

8. Gjatë zbatimit të masave për monitorim, kontrollin dhe me mbrojtje nuk guxojn të shqetësohen speciet e tjera të gjahut, të mos ndizet zjarr i hapur dhe të mos shkrepet pa nevojë me armë zjarri;

9. Gjatë kohës së realizimit të masave për monitorim, kontrollin dhe mbrojtje nga sëmundjet çdo gjuetar detyrimisht duhet të mbajë me vete liçencën e gjuetisë dhe dokumentin personal të identifikimit.

10. Shoqatat e gjuetisë nga neni 5, pika 1, e këtij vendimi deri te I.P.P.K Mali Sharr, dorëzon Njoftim me listën e gjuetarëve me të cilët do të zbatojnë masat për monitorim, kontrollin dhe mbrojtje nga sëmundjet, vendin, datën dhe orën dhe në përputhje me Orarin për realizimin e realizimin e masave nga I.P.P.K. Mali Sharr nga neni 5, pika 7 e këtij vendimi. Ky njoftim të dorëzohet më së paku 2 (dy) ditë pune para fillimit të realizimit të masave, nëse dorëzohet përmes formës elektronike në email adresën e I.P.P.K Mali Sharr – (park@sarmountain.org.mk) ose 3 (tre) ditë



работни дена пред почетокот на активности на терен, доколку истото се доставува преку пошта;

11. Списоците од член 5, точка 10 од оваа одлука, Ј.У.Н.П. Шар Планина, Република Северна Македонија ги доставува до надлежните полициски станици и Државниот ловен инспектор;

12. Ловечкото друштво од член 5, точка 1 од оваа Одлука се задолжува сите застрелани и пронајдени угинати диви свињи задолжително да ги пријави на официјален ветеринар кој ќе изврши идентификација на труповите, кој ќе земе мостри за африканска чума кај свињите, класична чума кај свињите и трихинелоза, ќе изготви записник, а мострите ќе ги достави до национална референтна лабораторија. Отстреланите лисици потребно е преку надлежното ветеринарно друштво или надлежен официјален ветеринар да се испрати цел труп (без да се издвои главата од трупот) и да се испрати до Факултетот за ветеринарна медицина Скопје.

13. Ловечките друштва се обврзуваат да платат до Ј.У.Н.П. Шар Планина надомест предвиден со тарифник за висина на надоместоци број 0202-675/2 од 25.07.2025 година, за секоја група ловци во износ од 9.000 денари дневно.

14. Ловечките друштва се обврзуваат Потврдите за извршените уплати да ги достават до Ј.У.Н.П. Шар Планина најдоцна до последниот работен ден од неделата.

pune para fillimit të aktiviteteve në terren nëse i njëjti dorëzohet me postë;

11. Listat nga neni 5, pika 10 e këtij vendimi, I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut i dorëzon në stacionet kompetente policore dhe në Inspektorin Shtetëror të Gjuetisë;

12. Shoqata e gjuetarëve sipas nenit 5, pika 1 të këtij Vendimi obligohet që të gjithë derrat e egër të vrarë dhe të gjetur të ngordhur detyrimisht t'ia raportojë veterinerit zyrtar, i cili do të kryejë identifikimin e kufomave, do të marrë mostra për murtajën afrikane të derrave, murtajën klasike të derrave dhe trikinelozën, do të hartojë procesverbal, dhe mostrat do t'i dërgojë në laboratorin referent kombëtar. Dhelprat e gjuajtura duhet që përmes shoqërisë veterinarë kompetente ose veterinerit zyrtar kompetent të dërgohen kufoma të plota (pa u ndarë koka nga trupi) dhe të dërgohen në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare Shkup.

13. Shoqatat e gjuetarëve obligohen të paguajnë deri te I.P.P.K Mali Sharr kompensim të parashikuar me tarifat për lartësinë e kompensimeve numër 0202-675/2 të datës 25.07.2025, për çdo grup gjuetarësh në vlerë prej 9.000 denarë në ditë.


14. Shoqatat e gjuetarëve obligohen aë Vërtetimet për pagesat e realizuara t'i dërgohen I.P.P.K Mali Sharr-it më së voni deri ditën e fundit të punës të javës.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се применува од **09 ноември 2025 до 11 јануари 2026 година.**

Neni 6

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të zbatohet nga data **09 nëntor 2025 deri më 11 janar 2026.**



Член 7

Во случај на непочитување на правилата и обврските утврдени со ова Одлука, ловечките друштва ќе одговараат согласно одредбите и санкциите предвидени во **Закон за дивечот и ловство** („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 263/23 и 170/24).

Нени 7

Нë rast të mosrespektimit të rregullave dhe obligimeve të përcaktuara me këtë Vendim, shoqatat e gjuetisë do të përgjigjen sipas dispozitave dhe sanksioneve të parashikuara në **Ligjin për kafshët e egra dhe gjueti** (‘Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut’, nr. 263/23 dhe 170/24)."

J.U.N.P. Шар Планина, Република Северна Македонија/
I.P.P.K. Mali Sharr, Republika e Maqedonisë së Veriut

в.д. Директор/ u.d. Drejtor

Evzal Elmazi